

ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА  
Бр. 02 - 1329/8  
12. 03. 20 25 год.  
СКОПЈЕ

**Јавно радиодифузно претпријатие  
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА  
СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи  
за годината која завршува на  
31 декември 2024  
во согласност со сметководствените  
стандарди кои се прифатени во РСМ  
и Извештај на независниот ревизор

Март 2025

## СОДРЖИНА

	Страна
<b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b>	1 - 3
<b>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>	
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за промени во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8-30

## ДОДАТОЦИ

Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2-Годишна сметка

Додаток 3-Годишен извештај за работење

До Раководството на  
ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА, Скопје (во понатамошниот текст: Претпријатието), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2024 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството на Претпријатието е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорски стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



До Раководството на  
ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

### *Основа за мислење со резерва*

Како што е наведено во белешка 15 кон приложените финансиските извештаи, Претпријатието со состојба на 31 декември 2024 година има евидентирано земјиште со вкупна сегашна вредност од 168.986 илјади денари и евидентирано градежни објекти со вкупна сегашна вредност во износ од 50.181 илјади денари, за кои согласно имотно-правната документација со која располага, Претпријатието има добиено право на користење на земјиштето и градежните објекти од страна на државата, но не и сопственост над истите. Според тоа, Претпријатието има евидентирани земјиште и градежни објекти во својата евиденција со вкупна сегашна вредност од 219.167 илјади денари, за кои недвижен имот не поседува соодветни документи за сопственост. Претпријатието континуирано превзема правни активности за разрешување на имотно правните односи во делот на земјиштето и градежните објекти и нивен упис во јавните книги.

Како што е наведено во белешка 21 кон приложените финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2024 година, Претпријатието има евидентирано основна главнина на износ од 421.155 илјади денари. Износот на државниот капитал не е запишан и усогласен со регистрираната основна главнина според изводот од Централниот регистер на Република Северна Македонија од основањето на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје до денес.

### *Мислење со резерва*

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Претпријатието на ден 31 декември 2024 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди објавени и прифатени во Република Северна Македонија.

До Раководството на  
ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

*Извештај за други правни и регулативни барања*

Раководството на Претпријатието е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 106 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2024 година.

Скопје, 10 Март 2025 година



Драган Димитров  
Управител



Даниела Симовска  
Овластен ревизор, Партнер

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА  
за годината која завршува на 31 декември 2024  
во илјади денари

	Белешка	2024	2023
<b>ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>			
Оперативни приходи и продажба	4	1.354.188	985.550
Останати оперативни приходи	5	8.619	11.925
<b>Вкупно оперативни приходи</b>		<b>1.362.807</b>	<b>997.475</b>
<b>ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ</b>			
Трошоци за материјали и одржување	6	(80.844)	(81.770)
Плати, надоместоци и други лични примања	7	(589.573)	(524.317)
Амортизација	8	(32.474)	(40.185)
Трошоци за користење права	9	(445.213)	(395.451)
Останати надворешни услуги	10	(33.297)	(23.369)
Останати оперативни трошоци	11	(73.594)	(58.742)
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>		<b>(1.254.995)</b>	<b>(1.123.834)</b>
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА</b>		<b>107.812</b>	<b>(126.359)</b>
<b>ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ</b>			
Приходи од финансирање		2.739	2.965
Трошоци од финансирање		(11.529)	(8.380)
Нето расходи од финансирање	12	(8.790)	(5.415)
<b>ДОБИВКА / (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>99.022</b>	<b>(131.774)</b>
Данок на добивка	13	(11.208)	-
<b>ДОБИВКА /(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>87.814</b>	<b>(131.774)</b>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>87.814</b>	<b>(131.774)</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на Раководството на Претпријатието на 25 февруари 2025 година и се потпишани во негово име од страна на:

Марјан Цветковски  
Директор



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**  
за годината која завршува на 31 декември 2024  
во илјади денари

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
<b>СРЕДСТВА</b>			
Нематеријални средства	14	414	584
Недвижности, постројки и опрема	15	376.190	386.116
Долгорочни вложувања	16	34	34
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>376.638</b>	<b>386.734</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залиха	17	1.473	1.610
Побарувања од купувачи	18	19.627	20.326
Останати тековни средства и АВР	19	236.254	115.217
Пари и парични еквиваленти	20	96.929	2.891
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>354.283</b>	<b>140.044</b>
<b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>		<b>730.921</b>	<b>526.778</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Капитал</b>			
Основачки капитал		421.155	421.155
Резерви		1.752	1.752
Акумулирана загуба		(544.948)	(413.174)
Тековна добивка/(загуба)		87.814	(131.774)
<b>Вкупно капитал</b>	21	<b>(34.227)</b>	<b>(122.041)</b>
<b>Нетековни обврски</b>			
Долгорочни финансиски обврски	22	109.822	122.743
Останати долгорочни обврски	23	1	2.095
<b>Вкупно нетековни обврски</b>		<b>109.823</b>	<b>124.838</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Краткорочни финансиски обврски	24	157.160	156.084
Обврски кон добавувачи	25	261.525	280.296
Останати тековни обврски и ПВР	26	236.640	87.601
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>655.325</b>	<b>523.981</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>730.921</b>	<b>526.778</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на Раководството на Претпријатието на 25 февруари 2025 година и се потпишани во негово име од страна на:

  
  
 Марјан Цветковски  
 Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
за годината која завршува на 31 декември 2024  
во илјади денари

	Основна главнина	Резерви	Акумулирана загуба	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2023 година	421.155	-	(411.422)	9.733
Издвојување на резерви		1.752	(1.752)	-
Вкупна сеопфатна загуба за годината	-	-	(131.774)	(131.774)
Состојба на 31 декември 2023 година	421.155	1.752	(544.948)	(122.041)
Издвојување на резерви	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	87.814	87.814
Состојба на 31 декември 2024 година	421.155	1.752	(457.134)	(34.227)

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024  
во илјади денари

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ</b>		
Добивка/(загуба) пред оданочување	99.022	(131.775)
<i>Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Амортизација	32.474	40.185
Вредносно усогласување на побарувањата	-	87
Вредносно усогласување на вложувања	-	-
Исправка на вредност на залихи	-	-
Отпишани обврски	-	(81)
Курсни разлики, нето	56	518
Прилагодување за приходи/(трошоци) за камати, нето	8.734	4.897
<b>Оперативна добивка пред промени во работниот капитал</b>	<b>140.286</b>	<b>(86.169)</b>
<b>Промени во оперативните средства и обврски:</b>		
<i>Зголемување/(намалување) на тековните средства:</i>		
Побарувања од купувачи	(1.977)	69.447
Останати тековни средства и АВР	(121.037)	(26.538)
Залихи	137	434
<i>Зголемување/(намалување) на тековните обврски:</i>		
Обврски кон добавувачи	(16.153)	205.976
Останати тековни обврски и ПВР	138.300	(24.217)
Останати долгорочни обврски	(2.094)	(21.020)
<b>Парични средства генерирани од работењето</b>	<b>137.462</b>	<b>117.913</b>
Платени камати	(8.854)	(5.848)
Платен данок на добивка	(468)	(5.182)
<b>Нето паричен тек од оперативни активности</b>	<b>128.140</b>	<b>106.883</b>
<b>ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ</b>		
Набавки на недвижности, постројки и опрема	(22.378)	(88.034)
Нематеријални средства	-	(461)
Примени камати	120	951
<b>Нето паричен тек од инвестициони активности</b>	<b>(22.258)</b>	<b>(87.544)</b>
<b>ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		
Долгорочни финансиски обврски	1.077	(7.078)
Краткорочни финансиски обврски	(12.921)	(12.920)
<b>Нето паричен тек од финансиски активности</b>	<b>(11.844)</b>	<b>(19.998)</b>
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	94.038	(659)
Пари и парични средства на почетокот на годината	2.891	3.550
<b>Пари и парични средства, крај на годината</b>	<b>96.929</b>	<b>2.891</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ**

ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје (во понатамошниот текст „Претпријатието“) е основано со Закон за основање на Јавно претпријатие Македонска радиотелевизија, донесен од Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21.01.1998 година бр.07-320/1 објавен во („Службен весник на РМ“ бр.6/98). ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје е правен следбеник на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија Скопје организирано со Одлука на Собранието на СРМ бр. 22- 1114/1 од 22.03.1990 година.

Единствен основач на ЈРП МРТ Скопје е Собранието на Република Северна Македонија. Во правниот промет со трети лица Претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Претпријатието е запишано во единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица кај Централниот регистар на Република Северна Македонија со главна приходна шифра 60.20 Дејности на телевизиската програма и емитување.

Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни услуги, раководењето и управувањето на ЈРП МРТ Скопје се одвива преку: Програмски совет на МРТ, Надзорен обор, Директор и Заменик на директорот на МРТ. Програмскиот совет е составен од 13 члена, а членовите ги именува и разрешува Собранието на Република Северна Македонија на предлог на овластени предлагачи. Надзорот на материјално-финансиското работење на Претпријатието го врши Надзорниот одбор на МРТ кој е составен од 7 члена. Директорот на ЈРП МРТ раководи со работењето на МРТ и ја застапува и претставува МРТ. Директорот има заменик.

Основна дејност на Претпријатието претставува создавање и емитување на радио и ТВ програми, создавање и емитување посебни програми за информирање и зачувување на културните и историските традиции за унапредување на врските со иселениците, создавање и промет на радио-телевизиски емисии, набавки на опрема, репродукционен и друг материјал за сопствени потреби.

Седиштето на Претпријатието е на адреса Бул.„Гоце Делчев“ бр 18, Скопје.

На 31 декември 2024 година, Претпријатието има 630 вработени (31 декември 2023: 661 вработени).

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**2.1. Основа за изготвување и презентација на приложените финансиски извештаи**

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија т.е во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
за годината која завршува на 31 декември 2024**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.1. Основа за изготвување и презентација на приложените финансиски извештаи (Продолжува)**

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Претпријатието како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Претпријатието се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2023 година.

Финансиските извештаи на Претпријатието се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Претпријатието. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Претпријатието. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

**2.2. Принцип на континуитет**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина.

Како што е наведено во белешка бр.21. Претпријатието со состојба на 31 Декември 2024 година има негативен капитал. Во нормални околности негативниот капитал е индикација на загрозеност на принципот на континуитет. Во овој случај се работи за јавно претпријатие основано од Собранието на Република Северна Македонија кое врши дејност од јавен интерес во областа на радиодифузијата. Работењето на ЈРП МРТ е регулирано со посебна законска регулатива, истото се финансира од Буџетот на РСМ и престанокот на работењето е можен само од основачот на Претпријатието.

**2.3. Користење на проценки**

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара од раководството на Претпријатието употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Значајните проценки и претпоставки се како што следува:

*Објективна вредност*

Објективната вредност на финансиските инструментикои не котираат на активните пазари се определуваат со користење на интерни техники на вреднување и професионално расудување.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.3. Користење на проценки (Продолжува)**

*Корисен век на средствата*

Раководството го одредува проценетиот корисен век на средствата и трошокот за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени на користените претпоставки, како што се технолошкиот развој и факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

*Оштетување (обезвреднување) на финансиските средства*

Оштетувањето на ненаплатливите побарувања, чија наплата е неизвесна и спорна, се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите и обврзниците на радиодифузна такса да ги исполнат своите законски обврски. Методите на проценка се базираат на преглед на старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, анализа на кредитниот рејтинг на купувачите и промените во условите за плаќање на купувачите. Проценките исто така вклучуваат и претпоставки за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати.

*Намалување на вредноста*

Проценките на нето реализационата вредност се засновани на најверодостојните докази кои се достапни во времето кога се вршат проценките за износот по кој се очекува да бидат реализирани залихите. Овие проценки ги земаат во предвид флукуациите на цената или набавната вредност кои директно се однесуваат на настаните кои се случуваат по крајот на периодот до степенот до кој ваквите настани ги потврдуваат условите кои постојат на крајот на периодот. Проценките на нето реализациона вредност ја земаат во предвид и намената за која се чуваат залихите. Реалната нето реализациона вредност на залихите може да биде помала од проценетата и тоа доведува идните трошоци да бидат евидентирани на товар на извештајот за сеопфатна добивка.

**2.4. Приходи и расходи**

Приходите се искажуваат според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани. Приходи од редовни активности се приходи од извршени услуги, камати, закупнини и останати.

Согласно Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со член 105 предвидено е дека средствата за финансирање на радиодифузната дејност, за работењето и развојот на Македонска Радио Телевизија, Јавното претпријатие Македонска радиодифузија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија во висина од 1% од реализираните даночни приходи утврдени во последната донесена завршна сметка на Буџетот на РСМ и тоа:

- 80% за МРТ за покривање на трошоци за создавање и емитување на програмите и за техничко-технолошки развој,
- 15% за ЈП Македонска радиодифузија за одржување, употреба и развој на јавната радиодифузна мрежа и
- 5% за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Дополнителен извор на средства за финансирање на МРТ се донации, продажба на програма и услуги, како и средства остварени од емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации остварени во рамки на програмски содржини обезбедени врз основа на склучени посебни договори со обезбедувачи на аудио или аудиовизуелни дела со заштитени авторски права, во согласност со условите од договорот.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
за годината која завршува на 31 декември 2024**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.5. Расходи**

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

**2.6. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните /негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула**

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Претпријатието. Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба. Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/(расход) во Извештајот за сеопфатна добивка.

**2.7. Трошоци за истражување и развој**

Трошоците за истражување се трошоци на периодот, а трошоците за развој се капитализираат како нематеријално средство.

**2.8. Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата на Претпријатието на 31 декември 2024 година се состојат од земјиште, градежни објекти, опрема и алат. Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како „Останати приходи“ додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како „Останати трошоци од работењето“.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци. Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.9. Нематеријални средства**

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на средствата се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Претпријатието поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

**2.10. Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите, опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите, опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Претпријатието. Компететните оддели во Претпријатието периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Градежни објекти	2,5 - 10 %
Погонски и деловен инвентар	10 %
Мебел и друга опрема	20 %
Компјутерска опрема и софтвер	25 %
Телекомуникациска опрема и возила	25 %
Нематеријални средства	20 %

Амортизацијата на недвижности, опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

**2.11. Оштетување на нефинансиските средства**

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Претпријатието ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Претпријатието како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.12. Залихи**

Залихите се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата.

Залихите на материјали, резервни делови и ситен инвентар се водат по набавни цени. Ситниот инвентар се отпишува 100% при ставањето во употреба. Трговските стоки се водат по набавни цени со примена на методата на просечни набавни цени.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во “Останати оперативни трошоци” се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

**2.13. Финансиски инструменти**

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Претпријатието на денот на кој Претпријатието станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на финансиските инструменти. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

**(а) Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Претпријатието нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени. Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна или врз основа на судска одлука, вонсудска спогодба или одлука донесена од страна на раководството. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките “Останати расходи”.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
за годината која завршува на 31 декември 2024**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

(а) Побарувања од купувачи (Продолжува)

Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на “Останати приходи”.

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Претпријатието, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства. Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

(г) Долгорочни заеми

Обврските за долгорочни заеми иницијално се признаваат според објективната вредност намалена за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за заеми последователно се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизираната вредност се земаат во предвид трошоците при склучување на кредитниот аранжман, како и попустите добиени при исплатата на обврските за заеми. Приходите и трошоците се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот на амортизацијата на заемите.

**2.14. Пари и парични средства**

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
за годината која завршува на 31 декември 2024**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.15. Надоместоци на вработени**

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Претпријатието е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки. Претпријатието исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Претпријатието нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Претпријатието исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Претпријатието смета дека сегашната вредност на идните обврски спрема вработените врз основа на ваквите отпремнини не е значајна и соодветно на ова нема евидентирано резервација за наведените плаќања.

**2.16. Данок на добивка**

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува добивката за годината зголемена за даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка, намалена за даночните ослободувања.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите временни разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни временни разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните временни разлики. Во финансиските извештаи, нема временни оданочиви разлики.

**2.17. Обелоденувања за поврзани субјекти**

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Претпријатието и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.18. Настаните по датумот на известување**

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Претпријатието на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ**

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Претпријатието е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Претпријатието се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Претпријатието.

**3.1. Пазарен ризик**

**(а) Ризик од курсни разлики**

Претпријатието е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи дел од побарувањата и обврските од работење се искажани во странска валута.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денари на 31 декември 2024 и 2023 година се дадени во следниов преглед:

	2024	Во денари 2023
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	58,8807	55,6516
ЦХФ	65,1775	66,4093

**(б) Каматен ризик**

Претпријатието е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Претпријатието има каматносни обврски на 31 декември 2024 година поради што неговите приходи, расходи и оперативните парични текови зависат од промените на пазарните каматни стапки. Овој ризик зависи од финансиските пазари и Претпријатието нема некои практични средства за намалување на истиот.

**(в) Ценовен ризик**

Претпријатието не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
за годината која завршува на 31 декември 2024**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)**

**3.2. Ликвидносен ризик**

Претпријатието ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што во рамките на утврдениот минимум, изготвува план за плаќање со редослед за исплата. Претпријатието настојува од слободните средства да ги сервисира доспеаните обврски. Претпријатието, врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и изготвува проекции за идните парични приливи и одливи.

Претпријатието не користи финансиски деривативи.

**3.3. Кредитен ризик**

Изложеноста на Претпријатието на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Претпријатието ја прати својата изложеност на кредитен ризик и превзема чекори во рамките на своите можности, за наплата на своите побарувања преку правни инструменти. Сметководствената вредност на побарувањата од купувачи презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на кредитен ризик.

**3.4. Управување со капиталниот ризик**

Основната главнина на јавното претпријатие претставува државен капитал, а како единствен оснивач на претпријатието се јавува Собранието на РМ. Резервите претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Акумулираната добивка е неноминиран капитал врз основа на нераспоредена добивка од минати периоди. Акумулираната загуба настаната врз основа на загубите од минати периоди претставува одбивна ставка на капиталот. Целите на Претпријатието во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Претпријатието да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет како би имало услови да ја обавува својата основна дејност.

**3.5. Проценки на објективната вредност**

Претпријатието има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат на отсуството на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Претпријатието ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Претпријатието смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**4. ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ И ПРОДАЖБА**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Приходи од продажба во земјата	2.069	2.099
Приходи од продажба во странство	1	74
Приходи од донации и субвенции	1.318.078	971.100
Приходи од маркетинг активности	34.040	12.277
<b>Вкупно</b>	<b><u>1.354.188</u></b>	<b><u>985.550</u></b>

Приходите од субвенции, дотации и донации на вкупен износ од 1.318.078 илјади денари се однесуваат на поддршки од:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Субвенции по договор за јавна набавка	234	294
Министерство за информатичко општество	1.140.538	670.500
Донации од Буџет на РСМ	97.000	300.000
Донации за основни средства	306	306
Министерство за дигитална трансформација - по вонсудска спогодба	80.000	-
<b>Вкупно</b>	<b><u>1.318.078</u></b>	<b><u>971.100</u></b>

Согласно член 105 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги главен извор за финансирање на Претпријатието се средствата за финансирање на радиодифузната дејност обезбедени од Буџетот на РСМ и Министерство за информатичко општество (сега Министерство за дигитална трансформација).

Приходот по овој основ во 2024 година изнесува 1.237.539 илјади денари (2023: 970.500 илјади денари). Претпријатието во декември месец 2024 има дополнителен приход во износ од 80.000 илјади денари по основ на прва рата согласно вонсудска спогодба со Министерство за дигитална трансформација, а врз основа на тужба од 26.02.2024 по основ на неисплатен законски предвидениот износ во 2023 година согласно последните измени од ЗААМУ.

**5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Приходи од наплатени отпишани побарувања за РДТ	3.501	5.888
Приходи од отпис на обврски	-	81
Приходи од наемнини	269	270
Останати приходи и приходи од минати години	4.849	5.686
<b>Вкупно</b>	<b><u>8.619</u></b>	<b><u>11.925</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Потрошени материјали	2.520	3.460
Енергија и гориво	43.029	43.449
Резервни делови	37	108
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.109	2.063
Транспортни услуги	65	-
Телефон, видео линии, интернет, пошта	10.937	12.730
Комунални услуги	5.818	4.396
Услуги за одржување и заштита	17.329	15.564
<b>Вкупно</b>	<b><u>80.844</u></b>	<b><u>81.770</u></b>

**7. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Бруто плати	564.880	503.954
Останати надомести на вработените	24.693	20.363
<b>Вкупно</b>	<b><u>589.573</u></b>	<b><u>524.317</u></b>

**8. АМОРТИЗАЦИЈА И ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Амортизација на нематеријални средства	170	826
Депрецијација на материјални средства	32.304	39.359
<b>Вкупно</b>	<b><u>32.474</u></b>	<b><u>40.185</u></b>

**9. ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ПРАВА**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Права за спортски настани	86.973	82.567
Права за филмови и серии	29.263	64.659
Права за копродукции	214.611	129.462
Останати програмски права	113.867	118.264
Надомест за фестивали	499	499
<b>Вкупно</b>	<b><u>445.213</u></b>	<b><u>395.451</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**10. ОСТАНАТИ НАДВОРЕШНИ УСЛУГИ**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ревизија и останати слични услуги	818	911
Нотарски, адвокатски и судски трошоци	524	185
Сателитски сегмент	42	2.131
Технички и останати услуги	6.399	167
Трошоци за хонорари за авторски договори	25.338	19.861
Останати трошоци и услуги	<u>176</u>	<u>114</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>33.297</u></b>	<b><u>23.369</u></b>

**11. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Трошоци за членови на органи на управување	7.634	7.840
Директен отпис на побарувањата	-	87
Казни, пенали, надоместоци за штети и сл.	46	40
Трошоци за копродукција од минати години	5.719	-
Останати расходи (спорови, судски такси и расход од минати години)	2.691	1.288
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	10.593	9.944
Наемнини на недвижности	1.115	207
Останати услуги	739	734
Трошоци за осигурување	1.296	628
Банкарски провизии	532	529
Трошоци за репрезентација	1.477	1.187
Трошоци за чланарини, авторски права, индиректни даноци и останати надоместоци	<u>41.752</u>	<u>36.259</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>73.594</u></b>	<b><u>58.743</u></b>

**12. ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Финансиски приходи</b>		
Приходи од редовни и затезни камати	120	952
Позитивни курсни разлики	2.619	2.013
<b>Вкупно финансиски приходи</b>	<b><u>2.739</u></b>	<b><u>2.965</u></b>
<b>Финансиски расходи</b>		
Расходи од камати	(8.853)	(5.848)
Негативни курсни разлики	(2.676)	(2.532)
<b>Вкупно финансиски расходи</b>	<b><u>(11.529)</u></b>	<b><u>(8.380)</u></b>
<b>Нето расходи од финансирање</b>	<b><u>(8.790)</u></b>	<b><u>(5.415)</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**13. ДАНОК НА ДОБИВКА**

Усогласувања на данок на добивка и добивка пред оданочување помножена со пропишана стапка на данок на добивка.

	2024	2023
<b>Добивка / (загуба) пред оданочување</b>	<b>99.022</b>	<b>(131.774)</b>
Непризнати расходи за даночни цели	13.058	11.219
Даночна основа	112.078	-
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	112.078	-
Данок на добивка	11.208	-
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
<b>Данок на добивка</b>	<b>11.208</b>	<b>-</b>
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>11,32%</i>	-

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставуваат добивката остварена во тековната година и даночно непризнатите трошоци согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

**14. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	Нематеријални средства	Вкупно
<b>Набавна вредност на 01.01.2023</b>	<b>8.539</b>	<b>8.539</b>
Набавки	461	826
<b>Состојба на 31.12.2023</b>	<b>9.000</b>	<b>8.417</b>
Набавки	-	-
<b>Состојба на 31.12.2024</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Исправка на вредноста на 01.01.2023	7.590	7.590
Амортизација за 2023	826	826
<b>Состојба на 31.12.2023</b>	<b>8.416</b>	<b>8.416</b>
Амортизација за 2024	170	170
<b>Состојба на 31.12.2024</b>	<b>8.586</b>	<b>8.586</b>
<b>Нето сегашна вредност</b>		
- 31 декември 2024	414	414
- 31 декември 2023	584	584

ПРЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
динамата која завршува на 31 декември 2024

износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, канц. инв. мебел и транс. с-ва	Уметнички слики и книги	Материјалн и с-ва во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2023	168.986	494.519	727.468	182.566	5.324	-	1.578.863
Набавки	-	4.015	75.995	8.024	-	-	88.034
Состојба на 31.12.2023	168.986	498.534	803.463	190.590	5.324	-	1.666.897
Набавки	-	837	20.905	636	-	-	22.378
Состојба на 31.12.2024	168.986	499.371	824.368	191.226	5.324	-	1.689.275
Исправка на вредност на 01.01.2023	-	394.221	671.379	175.727	95	-	1.241.422
Депрецијација за 2023	-	12.253	21.259	5.847	-	-	39.359
Намалувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	-	406.474	692.638	181.574	95	-	1.280.781
Депрецијација за 2024	-	12.344	17.632	2.328	-	-	32.304
Состојба на 31.12.2024	-	418.818	710.270	183.902	95	-	1.313.085
Нето сегашна вредност :							
· 31 декември 2024	168.986	80.553	114.098	7.324	5.229	-	376.190
· 31 декември 2023	168.986	92.060	110.825	9.016	5.229	-	386.116

Претпријатието со состојба на 31 декември 2024 година има евидентирано земјиште со вкупна сегашна вредност од 168.986 илјади денари и евидентирано имотнo-правнати објекти со вкупна сегашна вредност во износ од 50.181 илјади денари, за кои согласно имотнo-правната документација со која располага, претпријатието има добиено само право на користење на земјиштето и градежните објекти од страна на државата, но не и сопственост над истите. Според тоа, претпријатието има евидентирано земјиште и градежни објекти во својата евиденција со вкупна сегашна вредност од 219.167 илјади денари, за кои редства не се обезбедени соодветни документи за сопственост.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**15. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА (Продолжува)**

По основ на Решението од Управа за Јавни Приходи од 11.08.2021 затворени и исплатени се сите рати, односно целиот долг и избришано е заложното право од Имотен лист 105156, по основ на ова Решение.

**16. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Вложувања во акции	22	22
Останати долгорочни вложувања	12	12
	<u>34</u>	<u>34</u>
<b>Состојба на 31 декември</b>	<u>34</u>	<u>34</u>

**17. ЗАЛИХА**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Материјали	2.847	2.735
<i>Исправка на вредноста на материјалите</i>	<i>(1.597)</i>	<i>(1.597)</i>
<b>Вкупно материјали</b>	<u>1.250</u>	<u>1.138</u>
Резервни делови	33	33
<i>Исправка на вредноста на резервните делови</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Вкупно резервни делови</b>	<u>33</u>	<u>33</u>
Ситен инвентар на залиха	65	314
Ситен инвентар во употреба	11.299	10.989
Автогуми на залиха	-	-
Автогуми во употреба	428	312
<i>Исправка на вредноста на ситниот инвентар и автогуми</i>	<i>(11.728)</i>	<i>(11.302)</i>
<b>Вкупно ситен инвентар и автогуми</b>	<u>64</u>	<u>313</u>
Стоки на залиха	819	1.108
Залиха на некурентни производи и отпадоци	4.564	4.564
<i>Исправка на вредноста на готовите производи</i>	<i>(5.257)</i>	<i>(5.546)</i>
<b>Вкупно готови производи</b>	<u>126</u>	<u>126</u>
<b>Состојба на 31 декември</b>	<u>1.473</u>	<u>1.610</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Побарувања од купувачи во земјата:		
- Побарувања за РДТ	2.011.810	2.015.310
- Побарувања од купувачи во земјата	32.943	32.967
Побарувања од купувачи во странство	44.275	46.025
Дадени аванси во земјата	397	403
Дадени аванси во странство	669	675
<i>Исправка на вредноста на побарувањата од купувачите (а)</i>	<u>(2.070.467)</u>	<u>(2.075.054)</u>
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b><u>19.627</u></b>	<b><u>20.326</u></b>

Побарувањата од купувачи не се каматоносни.

(а) Движење на исправката на вредноста на побарувањата во 2024 и 2023 година:

	Побарувања за РДТ	Останати поб. од куп во земјата	Побарувања од купувачи во странство	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2024	2.015.310	21.746	37.998	2.075.054
Трошок за годината	-	(7)	(5)	(12)
Укинати резервирања / наплатени побарувања	(3.500)	-	(1.075)	(4.575)
<b>Состојба на 31 декември 2024</b>	<b><u>2.011.810</u></b>	<b><u>21.739</u></b>	<b><u>36.918</u></b>	<b><u>2.070.467</u></b>

	Побарувања за РДТ	Останати поб. од куп во земјата	Побарувања од купувачи во странство	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2023	2.019.782	23.654	39.228	2.082.664
Трошок за годината	-	19	17	36
Укинати резервирања / наплатени побарувања	(4.472)	(1.927)	(1.247)	(7.646)
<b>Состојба на 31 декември 2023</b>	<b><u>2.015.310</u></b>	<b><u>21.746</u></b>	<b><u>37.998</u></b>	<b><u>2.075.054</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
за годината која завршува на 31 декември 2024**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ (Продолжува)**

Согласно промените во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од октомври 2017 година Радиодифузна такса (РДТ) е укината како начин на финансирање на ЈРП МРТ Скопје. Согласно проценките на Раководството извршено е усогласување на вредноста преку исправка на вредноста на овие побарувања. Секоја последователна наплата на РДТ во наредниот период ќе биде прикажана како приход во истиот период (белешка 2.3).

**19. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Побарувања од вработени	1.349	1.721
Останати побарувања за извршители и по судски одлуки	20.044	14.095
Однапред пресметана камата	47.173	52.138
Однапред пресметани трошоци за права и емитување во иден период	11.580	40.606
Пресметани трошоци за осигурување	980	1.366
Однапред пресметани приходи	155.019	-
Побарувања за данок на добивка	-	5.182
Останати побарувања	109	109
	<u>236.254</u>	<u>115.217</u>

Однапред пресметаните трошоци на вкупен износ од 47.173 илјади денари (2023: 52.138 илјади денари) се однесуваат на пресметана камата по основ на договори за одложено плаќање на обврски со Аеродроми на Македонија.

Однапред пресметаните приходи на вкупен износ од 155.019 илјади денари (3 рати на износ од 51.673 илјади денари) се однесуваат на пресметани приходи по основ на вонсудска спогодба од 15.11.2024 година со Министерство за дигитална трансформација која е врз основа на тужба од 26.02.2024 по основ на неисплатен законски предвиден износ во 2023 година согласно последните измени од ЗААМУ.

Раководството на Претпријатието смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извештајот за финансиска состојба.

**20. ПАРИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Жиро сметки	96.111	2.270
Благајна	339	338
Девизни сметки	479	283
<b>Состојба на 31 декември</b>	<u><b>96.929</b></u>	<u><b>2.891</b></u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**21. КАПИТАЛ**

Основната главнина на Јавното радиодифузно претпријатие претставува државен капитал. Како единствен оснивач на ЈРП МРТ се јавува Собранието на РМ.

Акумулираната добивка е неноминиран капитал врз основа на нераспоредена добивка од минати периоди, додека акумулираната загуба настаната врз основа на загубите од минати периоди е одбитна ставка на капиталот.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Основна главнина	421.155	421.155
Резерви	1.752	1.752
Акумулирана загуба	(544.948)	(413.174)
Тековна добивка/(загуба)	87.814	(131.774)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b><u>(34.227)</u></b>	<b><u>(122.041)</u></b>

Претпријатието има евидентирано основна главнина на износ од 421.155 илјади денари. Износот на државниот капитал не е запишан и усогласен со регистрираната основна главнина според изводот од Централниот регистер на Република Северна Македонија од основањето на ЈРП МРТ Скопје, односно од 1998 година до денес.

**22. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ЈП Аеродроми на Македонија - главен долг	67.615	75.570
ЈП Аеродроми на Македонија - камата	42.207	47.173
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b><u>109.822</u></b>	<b><u>122.743</u></b>

Долгорочните финансиски обврски на ЈРП МРТ кон ЈП Аеродроми на Македонија на износ од 109.822 илјади денари (2023:122.743 илјади денари), се однесуваат на Договор за регулирање на финансиски обврски, согласно Пресуда бр.5 ТС-21/10 од 25.11.2011 година и потпишана спогодба, за плаќање на рати, за период од 01.07.2014 година, заклучно со 01.07.2034 година, по изгубен судски спор, а се однесува на добиена позајмица во 2007 година, во износ од 2.600.000 EUR, чиј што првичен рок на враќање бил две години, односно до 02.02.2009 година.

**23. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Долгорочни резервирања за судски спорови	1	2.095
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>2.095</u></b>

Салдото на обврски на износ од 2.095 илјади денари од 2023 година се однесува на обврска кон ЈП Водовод и канализација Скопје по основ на Договор за одложено плаќање од 18.09.2013 година, кое во 2024 година е пренесено на тековни обврски кон добавувачи.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**24. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Тековен дел од главница - Аеродроми на Македонија	8.618	7.955
Доспеани камати кон Аеродроми на Македонија	5.379	4.966
Доспеан главен долг кон Министерство за Финансии (Париски и Лондонски клуб на доверители)	<u>143.163</u>	<u>143.163</u>
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b><u>157.160</u></b>	<b><u>156.084</u></b>

Краткорочните финансиски обврски со состојба на 31 декември 2024 година на износ од 13.997 илјади денари се однесуваат на тековен дел за главен долг и камата кон Аеродроми на Македонија кој доспева за плаќање во 2024 година (Белешка 22).

Обврските кон Министерство за Финансии, со состојба на 31 декември 2024 година, на износ од 143.163 илјади денари (2023: 143.163 илјади денари) се однесуваат на обврски по кредити од Лондонски и Париски клуб на доверители, кои се подмирени од Министерството за финансии и се по основ на пресуда од 2017 година.

**25. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Обврски кон добавувачи во земјата	187.342	220.304
Обврски кон добавувачи во странство	74.182	59.992
Обврски за примени аванси во земјата	<u>1</u>	<u>-</u>
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b><u>261.525</u></b>	<b><u>280.296</u></b>

**26. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Обврски за ДДВ	67	412
Обврски за данок на добивка - тековна	5.558	2.163
Обврски по основ на камати кон УЈП	-	11.280
Останати обврски кон државата за даноци и придонеси	17.685	16.748
Обврски кон вработените за плата и останати обврски кон вработени	36.454	39.574
Обврски кон членови на УО и совет на МРТ	839	1.406
Останати тековни обврски	53	66
Пресметани нефактурирани трошоци за пресметковниот период	176	575
Пресметани приходи од Министерство за дигитална трансформација - вонсудска спогодба	155.019	-
Пресметани приходи за идни периоди	<u>20.790</u>	<u>15.377</u>
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b><u>236.640</u></b>	<b><u>87.601</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**26. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР (Продолжува)**

Однапред пресметаните приходи на вкупен износ од 155.019 илјади денари (3 рати на износ од 51.673 илјади денари) се однесуваат на пресметани приходи по основ на вонсудска спогодба од 15.11.2024 година со Министерство за дигитална трансформација а врз основа на тужба од 26.02.2024 по основ на неисплатен законски предвидениот износ во 2023 година согласно последните измени од ЗААМУ.

Раководството на Претпријатието смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извештајот за финансиска состојба.

**27. НЕИЗВЕСНИ ОБРСКИ**

**Правни спорови**

Со состојба на 31 декември 2024 година, Претпријатието во својата евиденција има 16 судски предмети. Од овие предмети во улога на тужител ЈРП МРТ се јавува во 12 предмети со проценета вредност на судските спорови од 18.374 илјади денари.

Претпријатието како тужена страна се јавува во 4 предмети со проценета вредност од 1.937 илјади денари.

Позначен правен спор поведен против ЈРП МРТ со состојба на 31 декември 2024, е прикажан во следниот преглед:

Тужител	Опис	Вредност на спорот
МАРЈАН МИХОВ ОД ШТИП	Вознемирување на сопственост. Постапката е во тек. Одржани се неколку рочишта. Последното е закажано на 25.02.2025 година	1.781

Позначајни правни спорови во кои Претпријатието се наоѓа во улога на тужител со состојба на 31 декември 2024 година се прикажани во следниот преглед:

Тужен	Опис	Вредност на спорот
ТАРБСМАК	Постапката е во тек. Отворена стечајна постапка против тужениот под СТ бр.220/21. Побарувањето на МРТ во стечајната постапка е оспорено и упатена е МРТ на спор за утврдување на побарувањето. Во текот на судскиот спор за оспореното побарување, во завршни зборови, полномошникот на тужениот го призна тужбеното побарување. Примена е првостепена пресуда врз основа на признание на тужениот, по што е доставена до стечајниот управник. Примено е известување од судот со решение во прилог кон истото со кое е разгрешен Претседателот на одборот на стечајни доверители и со истото решение назначен е нов Претседател на одборот на стечајни доверители.	1.781
КИНОФИЛМ	Примено е известување од судот со решение во прилог кон истото со кое е разгрешен Претседателот на одборот на стечајни доверители и со истото решение назначен е нов Претседател на одборот на стечајни доверители.	1.322

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
за годината која завршува на 31 декември 2024**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

СОЗР на Влада на РСМ-Возачи на Влада	Донесено е Решение за Нотарски платен налог од надлежен Нотар, вложен приговор од тужениот. Донесена е пресуда во полза на МРТ, на која тужениот има вложено жалба. На ден 20.01.2025 година примена е Второстепена пресуда со која се одбива жалбата на тужениот и се потврдува првостепената пресуда.	873
СОЗР на РСМ	Донесено решение за издавање на нотарски платен налог. Во тек е постапка пред надлежен суд. Рочиштето од 28.01.2025 година е одложено на Барање на тужениот за склучување на вонсудска спогодба за плаќање на долгот.	1.924

\* Податокот вредност на спорот го означуваат вкупниот износ на спор, а не и состојбата на побарување со 31 декември 2024 година.

Покрај горенаведените, исто така, сеуште се води спор пред Управен суд со Агенција за катастар на недвижности поради одбивање на Катастарот да постапи според правилата за начинот и постапката за запишување на промени во катастарот на недвижности, и по четврти пат е поднесена тужба (У1 408/2022 У1 670/23) за поништување на Потврда за одбивање на пријава за исправка на грешка, направена од страна на Агенцијата за катастар со која дел од објектите на МРТ се заведени како сопственост на РМ. На барање на судот, со поднесок направено е уредување на тужбата. Се чека пресуда.

На ден 26.02.2024 година, Претпријатието поднесе тужба (55ТЦ1-58/24) против Министерство за информатичко општество и администрација Скопје на проценета вредност од 470.038.612 денари по основ на долг.

Средствата кои ЈРП МРТ ги побарува по основ на оваа тужба се обезбедуваат од Буџетот на РСМ преку Буџетот на Министерство за информатичко општество и администрација согласно член 105 од ЗААМУ. Во 2023 година на Претпријатието е исплатен износ од 670.500.000 денари, наместо законски предвидениот износ согласно последните измени од ЗААМУ (член 27 и 45 од Закон за изменување и дополнување на ЗААМУ), така што ЈРП МРТ го побарува преостанатиот износ од разликата со износот на средствата којшто законски му следува.

Предметот е решен со вонсудска спогодба помеѓу Министерство за дигитална трансформација (претходно Министерство за информатичко општество) и ЈРП МРТ потпишана во ноември 2024 година согласно која договорните страни спогодбено го решаваат предметот, Министерство за дигитална трансформација да исплати половина од побаруваниот износ, односно 235.019.306 денари и тоа:

1. Најдоцна до 31.01.2025 да се исплати износ од 80.000.000 денари,
2. Најдоцна до 31.01.2026 да се исплати износ од 51.673.102 денари,
3. Најдоцна до 31.01.2027 да се исплати износ од 51.673.102 денари,
4. Најдоцна до 31.01.2028 да се исплати износ од 51.673.102 денари.

Заклучно со 31.12.2024, исплатен е износот од 80.000.000 денари.

**27. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ**

Не постојат материјални последователни настани кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

ДОДАТОК 1

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, како и член 106 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Органот на управување на Претпријатието, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Претпријатието (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Претпријатието го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

ЈРП „Македонска радиотелевизија“ - Скопје

  
 Марјан Цветковски  
 Директор